



СЛУ
НА СОЦИЈАЛИС

1810

Sluzbeni veshnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

2

1A

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 18 јули 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД XXXVI

Цена на овој број е 18 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-833; Служба за претплата 651-732; Телекс 11758

637.

Врз основа на член 76 став 2 од Деловникот за работата на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/75), Претседателството на СФРЈ, на седницата одржана на 17 јули 1980 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ОБЈЕКТИ

1. Се основа Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ (во натамошниот текст: Служба), со задача да ги врши работите што се однесуваат на одржувањето и управувањето со репрезентативните објекти од оваа одлука, како и организирање на нивното користење при официјалните посети од шефови на држави на странски земји на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Под одржување се подразбира тековното и инвестиционото одржување на репрезентативни и придружни објекти, одржувањето и огледувањето на паркови, шуми и цвеќе што се наоѓаат во состав на овие објекти, одржувањето и обновувањето на инвентарот и опремата, како и вршењето на други стручни работи неопходни за наменско користење на овие објекти.

2. Репрезентативни објекти од точка 1 на оваа одлука се: Белиот двор, Стариот двор и вилата во Ужичка улица број 16.

Додека не ќе се основе организација во чиј состав ќе бидат објектите во кругот на Ужичка број 15, одржувањето и управувањето ќе го врши Службата за репрезентативни објекти.

Во користењето на репрезентативните објекти што се наоѓаат на Бриони, Службата соработува со Управата на островот Бриони.

3. Работните луѓе на Службата претставуваат посебна работна заедница и своите самоуправни права ги остваруваат и меѓусебните односи ги уредуваат во согласност со општите прописи за самоуправањето и со Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

4. Со работата на Службата раководи шеф на Службата, што го назначува Комисијата за организациони прашања на Претседателството на СФРЈ. За својата работа и за работата на Службата, шефот на Службата одговара пред Претседателството на СФРЈ и пред генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ.

5. Општиот акт за организацијата и работата на Службата го донесува Комисијата за организациони прашања на Претседателството на СФРЈ, на предлог од генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ. Решение за систематизацијата на задачите и работите на Службата донесува шефот на Службата, откако ќе прибави мислење од работната заедница и со согласност од генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ.

6. Средства за вршење на редовната дејност и за посебни намени на Службата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата во рамките на средствата за работа на Претседателството на СФРЈ.

Средствата за работа на досегашниот Кабинет на Претседателот на Републиката во Буџетот на федерацијата за 1980 година се пренесуваат врз Службата за репрезентативни објекти во непотрошените износи утврдени според полугодишната пресметка, со состојбата на ден 30 јуни 1980 година. Овие средства ќе се користат според намената и во износите одобрени во пресметката на расходите за 1980 година.

Наредбодавец за извршување на пресметката е генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ, кој може да определи помошен наредбодавец.

7. Работниците што работеле до сега во репрезентативните објекти наведени во точка 2 ст. 1 и 2 на оваа одлука ги презема Службата со денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Општите акти од точка 5 на оваа одлука ќе се донесат до 31 декември 1980 година.

Додека не ќе се донесат нови акти, ќе се применуваат досегашните општи акти што се однесувале на репрезентативните објекти.

9. Преносот на инвентарот и на опремата што се наоѓаат во репрезентативните објекти ќе се изврши книговодствено до 31 декември 1980 година.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0-28

18 јули 1980 година

Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

638.

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78 и 35/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИМЕНАТА НА ВЕРИЖНИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТКА ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство, како еден од начините

на плаќање заради испитување на можноста за неговото воведување во редовна примена.

Под верижен начин на плаќање, во смисла на оваа уредба, се подразбира правото на корисниците на општествени средства, врз основа на определени хартии од вредност и парични средства на сметките кај Службата на општественото книговодство, да вршат плаќање на обврските за купените стоки и извршените услуги со издавање на чек за верижење во согласност со одредбите на оваа уредба.

Член 2

Во проверката на примената на верижниот начин на плаќање можат да учествуваат основните организации на здружен труд и другите организации на здружен труд од областа на стопанската дејност, основните задружни организации, земјоделските вадруги, основните и работните организации на кооперантите, занаетчиските и договорните организации, како и итерните банки кои вршат плаќање на обврските и наплата заедничкиот приход за своите членки (во натамошниот текст: учесници на проверката).

Учесниците на проверката и основните банки можат да учествуваат во проверката и ако вршат поддршка на верижниот начин на плаќање во согласност со одредбите на оваа уредба.

Член 3

Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Служба), во соработка со надлежната стопанска комора, ќе изврши избор на учесниците на проверката што ги исполнуваат условите пропишани со оваа уредба и што ќе прифатат да учествуваат во проверката.

За учесници на проверката можат да бидат избрани организациите од член 2 на оваа уредба што ќе обезбедат и на Службата ќе ја поднесат гаранција на работната организација или на сложената организација на здружен труд, односно интерната банка во која ги здружиле средствата со супергаранција на основната банка, или што ќе обезбедат и ќе поднесат само гаранција на основната банка, со кои се овластува Службата, од нивните средства да врши покритење на непокриеното салдо на учесниците на проверката што ќе настане по извршената пресметка кај Службата, во согласност со одредбите на оваа уредба.

Член 4

Гаранција и супергаранцијата за учеството во проверката на примената на верижниот начин на плаќање од член 3 став 2 на оваа уредба се издава на обрасците GB и CGB што се отпечатени кон оваа уредба и сочинуваат нејзин составен дел.

Гаранцијата, односно супергаранцијата во три примероци ја издава гаранторот односно супергаранторот, од кои два примерока му врачува на учесникот на проверката. Учесникот на проверката еден примерок од гаранцијата, односно супергаранцијата доставува до Службата кај кога се води неговата жиро-сметка при пријавувањето за учеството во проверката.

Член 5

Учесниците на проверката можат да вршат плаќање на обврските од должничко-доверителските односи по основ на прометот на производи и стоки и вршењето на услуги, освен по основ на инвестициите со издавање на чек за верижење.

Со чек за верижење се врши и распоредување на заедничкиот приход остварен со чекот за верижење во согласност со самоуправната спогодба во смисла на одредбите на сојузниот закон со која се уредува утврдувањето и распоредувањето на заедничкиот приход.

Учесниците на проверката што го договориле плаќањето на обврските од став 1 на овој член со чек за верижење се должни, тој чек да му го дадат на доверителот во рок го 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос, утврден во согласност со одредбите на сојузниот закон што го регулира обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Учесниците на проверката — доверители ја контролираат потполноста и исправноста на податоците содржани во чековите за верижење во моментот на приемот.

Член 6

Под чек за верижење, во смисла на оваа уредба, се подразбира чек кој содржи: назив, седиште и оперативен број на организационата единица на Службата кај која се води жиро-сметката на издавачот на чекот; ознака „чек за верижење“ и број на чекот; текст „извршете пресметка на плаќањето на товар на нашата сметка“ и „не по наредба“, назив и број на сметката на издавачот на чекот; износ; назив и број на жиро-сметката во чија корист се врши плаќањето; целта на плаќањето и шифра на целта на плаќањето; повикување на број; датум на настанувањето на должничко-доверителскиот однос; датум на издавањето и на приемот на чекот; реден број на пресметката; штембил и потпис на издавачот на чекот; и штембил и потпис на примацот на чекот; и од предната страна косо запишани зборовите: „само за пресметка“.

Образецот на чекот за верижење е отпечатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен дел.

Член 7

Учесниците на проверката и основните банки, поддршката на верижниот начин на плаќањето ја вршат со издавање на финансиски чек на други учесници на проверката заради обезбедување на парични средства за издадените чекови за верижење, односно за покритење на тие чекови при пресметката.

Со финансиски чек се врши и враќањето на средствата користени во смисла на став 1 од овој член, и обезбедувањето на средствата за плаќање на обврските согласно со самоуправната спогодба за здружување на средства, како и враќањето на средствата примени по основ на конверзија на чекови за верижење во согласност со одредбите на оваа уредба.

Финансиски чек се издава на образецот предвиден за чек за верижење во член 6 на оваа уредба, со тоа што во називот „чек за верижење“ се додаваат и зборовите: „финансиски чек“.

Член 8

Учесниците на проверката можат да издаваат чекови за верижење и финансиски чекови врз основа на примените чекови за верижење и финансиските чекови како и врз основа на паричните средства на сметките кај Службата со кои ќе располагаат на денот на пресметката.

Член 9

Под наплатен приход, во смисла на чл. 5, 6 и 7 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77 и 70/78), се подразбираат паричните износи содржани во чековите за верижење издадени според одредбите на оваа уредба што се примени до последниот ден на пресметковниот период, како и во чековите што се примени во рок од петнаесет дена од истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход, под услов должничко-доверителскиот однос да настанал во последните петнаесет дена на пресметковниот период и чекот да е примен во рок од петнаесет дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос.

Член 10

Службата ја спроведува пресметката на извршените верижни плаќања преку сметката на учесниците на проверката секои 14 дена односно секој втор петок (ден на пресметката).

Ако денот на пресметката паѓа во денови на државни празници, пресметката се спроведува првиот нареден работен ден.

Времето помеѓу двете пресметки, односно од петокот до вториот четврток претставува пресметковен период на извршените верижни плаќања во смисла на оваа уредба.

Член 11

Учесниците на проверката — доверители ѝ ги пријавуваат на организационата единица на Службата кај која се води нивната жиро-сметка сите чекови за верижење и финансиските чекови примени во текот на пресметковниот период.

По исклучок од став 1 на овој член финансиските чекови примени за враќање на средствата користени во смисла на став 1 член 7 на оваа уредба се поднесуваат во пресметковниот период во кој е договорено враќањето на средствата. Под датум на издавање на тие чекови се подразбира денот кој е договорен за враќање на тие средства.

Член 12

Учесниците на проверката — доверители ѝ ги пријавуваат на Службата за пресметка чековите од член 11 на оваа уредба на образецот „Спецификација за пресметка на извршените верижни плаќања“, што е отпечатен кон оваа уредба и сочинува нејзин составен дел.

Учесниците на проверката пополнетиот образец на спецификацијата ѝ го поднесуваат во два примероци на Службата која на копијата го потврдува приемот и му ја враќа на подносителот.

Спецификацијата се поднесува оној ден во текот на пресметковниот период кога ќе се пополни една страна на спецификацијата, а задниот ден на пресметковниот период и страната на спецификацијата која не е во целост пополнета.

Спецификацијата ја потпишуваат овластени лица на подносителот на спецификацијата чии потписи се депонирани кај Службата и одговорни се за точноста, исправноста и вистинитоста на податоците внесени во спецификацијата.

Член 13

Службата при приемот врши контрола на податоците внесени во спецификацијата од член 12 на оваа уредба и презема мерки со цел непотполниите и неисправните податоци да се дополнат и да се исправаат пред спроведувањето на пресметката.

Службата нема да ги прифати за пресметка оние чекови од спецификацијата за кои недостигаат податоци без кои не може да се спроведе пресметка, а не можела да ги обезбеди пред спроведувањето на пресметката. За исклучените чекови од пресметката Службата го известува подносителот на спецификацијата.

Член 14

Службата е должна резултатите на извршената пресметка на верижното плаќање да ги спроведе преку жиро-сметката и преку другите сметки на учесниците на проверката првиот работен ден по истекот на пресметковниот период од член 10 на оваа уредба и учесниците на проверката да ги известат првиот работен ден од спроведената пресметка за резултатите на пресметката и за состојбата на средствата на жиро-сметката.

Учесникот на проверката што ќе утврди дека, по пат на спроведената пресметка, жиро-сметката и друга сметка неправилно му е задолжена или одобрена, должен е за тоа, без одлагање, да ја из-

вести Службата кај која се води неговата жиро-сметка.

Ако се утврди дека Службата во спроведувањето на пресметката на верижното плаќање неправилно го извршила задолжението, односно одобреното на жиро-сметката на учесникот во проверката, односно на друг корисник на општествени средства, Службата истиот ден, кога грешката е утврдена, издава посебен налог за пренос на неправилно насочените средства и ги извршува пред сите налози и основи за наплата.

Член 15

Ако по извршената пресметка на верижното плаќање на сметките на учесниците на проверката кај Службата се појави непокриено салдо, Службата, за износот на тоа салдо, задолжува посебна привремена сметка на учесникот на проверката кај Службата, ја блокира неговата жиро-сметка за тој износ и презема мерки за испитување на причините за настанувањето на непокриеното салдо и за неговото покривање.

Учесникот на проверката од став 1 на овој член е должен најдоцна во рок од 3 дена, почнувајќи од првиот понеделник, по извршената пресметка, да обезбеди средства на жиро-сметката за намиравање на износот на непокриеното салдо.

Член 16

Ако учесникот на проверката не обезбедил средства на својата жиро-сметка за намиравање на непокриеното салдо од член 15 став 2 на оваа уредба, Службата тој износ ќе го намира од средствата на давателот на гаранцијата, односно супергаранцијата, а во корист на привремената сметка од пресметката.

Во случајот од став 1 на овој член Службата издава налог на товар на жиро-сметката на должникот, а во корист на жиро-сметката на гаранторот, односно супергаранторот, го воведува со евиденција за редоследот на неизвршените обврски и ги извршува по редоследот на евидентирањето и за тоа го известува должникот.

Член 17

Ако покритието на непокриеното салдо е извршено од средствата на основната банка, како давател на гаранцијата, односно супергаранцијата, основната банка може да ги користи средствата на посебната резерва на ликвидноста од износот на реализираните гаранции, односно супергаранции, а најмногу до износот на расположивите средства на таа резерва.

Народната банка на Југославија, со мерките на монетарно-кредитното регулирање ќе пропише минимален износ на посебна резерва на ликвидноста на банките кај Народната банка на Југославија како и условите и начинот на користењето и враќањето на таа резерва за извршување на обврските на банките по дадените гаранции односно супергаранции за покривање на непокриеното салдо од пресметката на верижното плаќање.

Средствата за формирање на минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста ќе ги обезбеди Народната банка на Југославија од средствата на задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

Член 18

Учесниците на проверката чиј непокриен салдо е намирен на товар на средствата на гаранторот, односно супергаранторот, а по тој основ имаат евидентирани ненамирани обврски, или ако кај Службата се евидентирани други ненамирани обврски, не можат да издаваат нови чекови за верижење ни финансиски чекови се до намиравањето на тие обврски.

Член 19

Учесниците на проверката кои во текот на пресметковниот период ќе остварат во чековите за верижење поголеми износи од износите на своите обврски што ги покриваат во пресметковниот период со чекови за верижење, позитивната разлика по овој основ можат да ја претворат во жирални пари по пат на конверзија и пред денот на пресметката.

Конверзијата од став 1 на овој член можат да ја вршат учесниците на проверката и основните банки на начинот и под условите што се пропишани со низниот самоуправен општ акт.

Конверзија се врши со пренос на средствата на жиро-сметката на учесникот на проверката од став 1 на овој член со истовремен прием на финансиски чекови, со кои се обезбедува враќање на пренесените средства по основ на конверзија.

Финансиските чекови од став 3 на овој член се пријавуваат за пресметка во ист пресметковен период во кој е извршена конверзија.

Член 20

Учесниците на проверката се должни за примените и издадените чекови за верижење и за финансиските чекови да обезбедат посебни податоци во книговодството во рамките на пропишаните копта.

Член 21

Обрасците на чекот за верижење, гаранциите, супергаранциите и спецификациите ги издава Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 22

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни учесник на проверката:

1) ако со чек за верижење плаќа обврски за кои не е пропишано да може да се плаќаат со тој чек (член 5 ст. 1 и 2);

2) ако чекот за верижење не го издаде најдоцна во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос (член 5 став 3);

На барање од корисниците на општествени средства — учесници во проверката на верижниот начин на плаќање, а заради обезбедување на непокриеното салдо по извршената пресметка на верижното плаќање, во согласност со одредбите на член 3 од Уредбата за условите, начинот и постапката на проверката за примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/80), гарантот во свое име и за своја сметка, а врз основа на

3) ако во рок од три дена не обезбеди средства во износ на непокриеното салдо од пресметката (член 15 став 2);

4) ако во книговодството не обезбеди посебни податоци за примените и издадените чекови за верижење и за финансиските чекови (член 20).

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице кај учесникот на проверката.

Член 23

Службата на општественото книговодство на Југославија, Народната банка на Југославија, Здружението на банките на Југославија и Сојузниот секретаријат за финансии ќе ги следат тримесечно резултатите на проверката, а по истекот на една година од денот на воведувањето на проверката на верижниот начин на плаќање, во соработка со учесниците на проверката, ќе извршат детаљна анализа на постигнатите резултати и ќе му поднесат извештај на Сојузниот извршен совет со предлог на условите и начинот на воведувањето на верижниот начин на плаќање во редовна примена.

Следењето на резултатите на проверката од став 1 на овој член се врши врз основа на податоците што ги обезбедуваат Службата и учесниците на проверката.

Учесниците на проверката се должни да даваат податоци што се од значење за анализите на резултатите на проверката.

Член 24

Проверката на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата, почнува на 1 април 1981 година.

Член 25

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 310

10 јули 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убинариќ, с. р.

Образец ГВ

(назив на самоуправниот акт), издава

ГАРАНЦИЈА

ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОВЕРКАТА НА ВЕРИЖНИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТКА

Гарант:

(полни назив, адреса и број на жиро-сметката)

Учесник на проверката
(барател на гаранција):

(полни назив, адреса и број на жиро-сметката)

Гарантот се обврзува дека ќе изврши покрите на непокриеното салдо по завршената пресметка ако тоа не го стори учесникот на проверката во пропишаниот рок.

Гарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да изврши наплата на непокриеното салдо на учесниците на проверката од сите парични средства на гарантот, освен од средствата кои по важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на привремената сметка од пресметката — посебна партија на учесниците на проверката.

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основ на оваа гаранција ќе издаде налог на товар на жиро-сметката на учесникот на проверката, имател на непокриено салдо, и ќе го изврши во корист на жиро-сметката на гарантот по редоследот на евидентирањето (член 16 од Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство).

Гаранцијата е издадена во _____ идентични примероци.

ГАРАНЦИЈА БРОЈ: _____

_____ (место и датум)

М.П.

_____ (потписи на овластените лица)

Образец СГВ

На барање од корисникот на општествени средства — учесник во проверката на верижниот начин на плаќање заради обезбедување на непокриеното салдо по извршената пресметка на верижното плаќање, во согласност со одредбите на член 3 од Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/80), супергарантот во своје име и за своја сметка, а врз основа на _____

_____, издава
(назив на самоуправниот акт)

СУПЕРГАРАНЦИЈА

ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОВЕРКАТА НА ВЕРИЖНИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТКА

Супергарант:

(полн назив, адреса и број на жиро-сметката за функционално работење на основната банка — супергарант)

Учесник на проверката
(барател на супергаранцијата):

(полн назив, адреса и број на жиро-сметката)

Супергарантот се обврзува дека ќе изврши покрите на непокриеното салдо по извршената пресметка ако тоа не го стори учесникот на проверката во пропишаниот рок.

Супергарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да изврши наплата на непокриеното салдо на учесникот на проверката од сите парични средства на супергарантот, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на привремената сметка од пресметката — посебна партија на учесникот на проверката.

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основ на оваа супергаранција ќе издаде налог на товар на жиро-сметката на учесникот на проверката, имател на непокриеното салдо, и ќе го изврши во корист на жиро-сметката на супергарантот по редоследот на евидентирањето (член 16 на Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство).

Супергаранцијата е издадена во _____ идентични примероци.

СУПЕРГАРАНЦИЈА БРОЈ: _____

_____ (место и датум)

М.П.

_____ (потписи на овластените лица)

Образец на чекот за верижење (прв примерок)

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО		ЧЕК ЗА ВЕРИЖЕЊЕ XXX — XXXX	
Организациона единица на Службата			
Во _____ на _____ 19 ____	број _____		
(место на издавање на чекот)			
Извршете пресметка на плаќањето според овој чек на товар на вашата сметка _____		Шифра на целта на плаќањето _____	
Не по наредба на корисникот _____		Број на сметката _____	
Доверител _____		ДИН. _____	
Цел на плаќањето _____		Повикување на број _____	
Датум на настанувањето на должничко-доверителскиот однос _____		_____	
Датум на приемот на чекот _____		_____	
Реден број на пресметката _____		Штембил и потпис на издавачот на чекот _____	
Обр. бр. 46 СОК		Кој ќе издаде чек без покритење ќе се казни според член 172 од Кривичниот закон на СФРЈ	

Објаснение

кон чекот за верижење

1. Чекот за верижење се издава на образец 46, во издание на СОК.

Составни делови на чекот за верижење се:

- „Чек“ — прв примерок;
- „Потврда за приемот на чекот“ — втор примерок;
- „Талон“ — трет примерок.

Првиот и вториот примерок издавателот на чекот (должник) му ги доставува на доверителот.

Чекот за верижење — првиот примерок, е оригинален документ на доверителот и му служи за евиденција на примените чекови за верижење, за изработка на спецификација и книжење во книговодството.

„Потврда за приемот на чекот“ — вториот примерок потврден од страна на доверителот му се враќа на издавателот на чекот за верижење.

„Талон“ — третиот примерок го задржува издавателот на чекот (должник) и му служи за евиденција на издадените чекови и за книжење во книговодството.

2. Издавањето на финансискиот чек се врши на истиот образец како и чекот за верижење со тоа што покрај називот „Чек за верижење“ се допишуваат зборовите „финансиски чек“.

3. Внесување на податоци во чекот за верижење односно во финансискиот чек се врши на вообичаен начин со следната забелешка:

— податокот за редниот број на пресметката се пополнува во моментот на внесувањето на чекот во спецификацијата, врз основа на редниот број на пресметката од заглавјето на „Спецификацијата за пресметка на извршените верижни плаќања“.

Шифрата на целта на плаќањето се пополнува од називите на целта на плаќањето, според следната легенда:

- 30 — платени материјали и услуги
- 93 — вратени позајмици на парични средства
- 98 — пласман на сопствени парични средства
- 99 — други издавања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА
НА ИЗВРШЕНИТЕ ВЕРИЖНИ ПЛАЌАЊА

(Организационна единица на Службата
— оперативен брой и место)

(Изяв и место на корисникот — доверител)

(Број на жиро или на друга сметка — доверител)

РЕДЕН БРОЈ НА ПРЕСМЕТКАТА _____

ЗБИР НА СТРАНИТЕ

ИЗВРШЕТЕ ПРЕСМЕТКА НА ТОВАРНА СМЕТКАТА:

Дин. Парм

--	--	--	--	--	--	--	--

ПЕРИОД ОТ _____ ДО _____ 1982 ГОДИНА

ИЗВРШЕТЕ ПРЕСМЕТКА НА ТОВАРНА СМЕТКАТА:

[illegible]

ПРЕНОС ОД ПРЕТХОДНАТА СТРАНА

ЗА ПРАВИЛНОСТА И ВИСТИНИТОСТА
НА ВЪНШЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ОТГОВАРА

ДАТУМ НА ПРИЕМОТ НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА ВО СОК

КОНТРОЛА НА СОК

ВКУПЕН ЗЕМР

ПОДНОСИТЕЛОТ НА СПЕЦИФИКА
ЦИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТКА
И П

ПОТОМС НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛЮДИ

ЛЕГЕНДА ЗА ШИФРАТА НА ЦЕТА НА ПЛАНАТА

30 — ПЛАТЕНИ МАТЕРИАЛИ И УСТУЙ

31 — ВРАТЕНИ ПОЗАДИЦИ НА ПАРИНИ СРЕДСТВА

32 — ПЛАСМАН НА СОПСТВЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

33 — ДУГИ ИЗДАВАНА

ЛЕГЕНДА ЗА ОЗНАКА НА ВИДОТ И НАМЕНАТА НА ЧЕКОТ

1 — ЧЕК ЗА ВЕРИЖЕЧЕ

2 — ФИНАНСИСКИ ЧЕК (за користење и издавање на средствата по основ на подготвената на ОД)

3 — ФИНАНСИСКИ ЧЕК (за издавање на средствата од основ на извршената компензација)

4 — ФИНАНСИСКИ ЧЕК (за обезбедување — задолжување на средствата за плаќање на обврски)

5 — ЧЕК ЗА ВЕРИЖЕЧЕ (по основ на задолжувањето на одолжителот)

Об'яснение

кон Спецификацијата за пресметка на извршените верижни плаќања

1. Спецификацијата ја поднесува учесникот на проверката — доверител до организационата единица на Службата кај која се води неговата жиро--сметка, во два примерока. Првиот примерок за СОК; вториот примерок за книговодството кај учесникот на проверката, на кој Службата го потврдува приемот и му го враќа на учесникот.
2. Спецификацијата ќе биде печатена во блокови од по три примероци, со тоа што третиот примерок е наменет за водење на оперативна евиденција кај учесникот на проверката за примените чекови за верижење и за финансиските чекови во текот на пресметковниот период.
3. Спецификацијата се пополнува во внесувањето на сите предвидени податоци на образецот, и тоа:

во заглавјето:

- назив на организационата единица на Службата, оперативен број и место
 - назив и место на корисникот — доверител
 - број на жиро и на другата сметка на доверителот во корист на кој се издадени чековите
 - реден број на пресметката (почнува од број 1, а сите спецификации издадени во текот на пресметковниот период го носат истиот број)
 - збир на страните (вкупен износ од спецификацијата)
 - во десниот агол ознака на страната
- во вертикалните колони се внесуваат примените чекови за верижење и финансиските чекови поединечно со сите податоци што ги содржи чекот, и тоа:
- реден број на ставката (чекот)
 - број на чекот (се запишува на истиот начин како што е и отпечатен на самиот чек; xxx — xxxхх)
 - шифра на целта на плаќањето (со пренос на соодветниот податок од чекот односно врз основа на легендата за оваа шифра)
 - вид и намена на чекот (според легендата од образецот)
 - број на жиро-сметката на должникот (ххххх — ххх — хххххххххх)
 - поединечен износ од чекот
 - датум на настанување на должничко-поверителскиот однос; датум на издавање на чекот; датум на приемот на чекот.

На крајот:

- пренос од претходната страна
- вкупен збир
- штембил и потпис на овластените лица на подносителот на спецификацијата
- датум на приемот на спецификацијата во СОК.

639.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 12 став 5 од Законот за здружување во Заедница на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/80) и во Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 година, што е составен дел од таа одлука, се утврдува измената во поглед на увозот на сурова нафта и производството на нафтени деривати.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 319
10 јули 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Гојко Убинариќ, с. р.

640.

Врз основа на член 76 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/79) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВРЗ САНИРАЊЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. Се основа Комисија за усогласување на активностите врз санирањето на последиците од елементарни непогоди (во натамошниот текст Комисијата).

2. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на: мерките со кои се отстрануваат последиците предизвикани од елементарни непогоди од поголеми размери; на правните, економските и техничките прашања во врска со санирањето на последиците од елементарни непогоди од поголеми размери: обезбедувањето соработка и усогласување на активностите на Советот и на сојузните органи на управата и на сојузните организации врз санирањето на настанатите последици; предлагањето и преземањето на определени превентивни мерки, обезбедувањето соработка со надлежните републички и покраински органи, како и со соодветните самоуправни организации и со други организации и заедници на ниво на федерацијата.

3. Комисијата ја сочинуваат: претседателот и членовите што ги именува Сојузниот извршен совет од редот на членовите на Советот и претставниците на сојузните органи на управата и на сојузните организации во чиј делокруг спаѓаат прашањата за кои се формира Комисијата, како и од претставниците на Стопанската комора на Југославија што ќе ги определи Комората.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 311
10 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

641.

Врз основа на член 336 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Под оружје, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите видови оружје што според републичките, односно покраинските прописи за оружје можат да се набавуваат, да се држат и да се носат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Под муниција, во смисла на овој правилник, се подразбира муницијата за сите видови оружје од став 1 на овој член.

Член 2

Патник кој во јавниот превоз во воздушниот сообраќај (во натамошниот текст: патник) поседува оружје и муниција врз основа на важечка исправа за држење, носење или набавување на оружје издадена од надлежниот орган, пред качувањето во воздухопловот, му ги предава на овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи.

Овластеното лице надлежниот орган за внатрешни работи ќе одбие да го прими оружјето и муницијата од став 1 на овој член само ако според прописите на земјата во која се наоѓа аеродромот на определувањето превозот на оружје и муниција со воздухоплов е забранет.

Член 3

Ако полетувањето се врши од аеродром кој се наоѓа во странство, пред качувањето во воздухопловот патникот е должен оружјето и муницијата да му ги предаде на водачот на домашниот воздухоплов.

Член 4

За начинот на предавање и враќање на оружјето и муницијата патникот треба на пригоден начин да биде известен пред предавањето на багажот заради испраќање во согласност со меѓународните норми.

Член 5

Овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи при приемот на оружјето и муницијата од патникот проверува дали оружјето е спакувано и дали патникот поседува одобрение од надлежниот орган за држење, носење или набавување, односно внесување на оружје во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Овластеното лице од став 1 на овој член проверува дали оружјето е испразнето.

Член 6

За применото оружје и муниција заради превоз овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи му издава на патникот потврда и го известува за местото и начинот на враќањето на оружјето и муницијата.

Еден примерок од потврдата за приемот на оружјето и муницијата заради превоз му се издава и на водачот на воздухопловот со кој се врши превозот на применото оружје и муниција.

Член 7

Потврдата за прием на оружје и муниција заради превоз содржи:

- 1) назив на органот кој ја издал потврдата, место и датум на издавањето на потврдата;
- 2) презиме и име, живеалиште и адреса на станот на патникот кому му припаѓаат оружјето и муницијата;
- 3) податоци за видот и бројот на исправата со која се утврдува идентитетот на патникот (пасош, лична карта и др.);
- 4) податоци за видот, марката и калибарот на оружјето и фабрички број на оружјето;
- 5) податоци за количеството на муницијата;
- 6) место за заверка на приемот на оружјето и муницијата.

Потврдата од став 1 на овој член се издава на образецот што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 8

Оружјето и муницијата овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи му ги предава, во воздухопловот со кој патникот се превезува, на водачот на тој воздухоплов.

Водачот на воздухопловот или членот на екипажот што тој ќе го определи, го презема оружјето и муницијата и го обезбедува нивното сместување во посебна касета наменета за превоз на оружје и муниција, односно во посебен дел од багажникот на воздухопловот.

Член 9

Касетата за превоз на оружје и муниција мора да има ознака за припадноста на воздухопловот.

Клучот од касетата за превоз на оружје и муниција мора да биде обезбеден од пристап на неовластени лица.

Член 10

Ако патникот во текот на превозот го менува воздухопловот, оружјето и муницијата, водачот на воздухопловот или членот на екипажот што тој го определил ќе му го предаде, заради натамошен превоз на водачот на воздухопловот со кој патникот натаму се превезува.

Предавањето на оружјето и муницијата, во смисла на став 1 од овој член, ќе се изврши во присуство на овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи и на претставник на превозникот на аеродромот на кој патникот го менува воздухопловот.

Ако од оправдани причини предавањето на оружјето и муницијата не може да се изврши на начинот од став 1 на овој член, водачот на воздухопловот или членот на екипажот што тој го определил ќе му ги предаде оружјето и муницијата на овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи. Со тоа оружје и муниција ќе се постапи на начинот пропишан во член 8 од овој правилник.

Член 11

Отворањето на багажникот на воздухопловот во кој се наоѓа оружјето и муницијата на домашниот аеродром може да се врши само во присуство на водачот на воздухопловот или на членот на екипажот што тој го определил, на овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи и на претставникот на превозникот.

Член 12

Водачот на воздухопловот или членот на екипажот што тој го определил, му ги предава оружјето и муницијата на овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи во определена просторија на аеродромот на определувањето на патникот, а по растоварувањето на оружјето и муницијата од воздухопловот.

Член 13

Овластеното лице на надлежниот орган за внатрешни работи му го враќа на патникот оружјето и муницијата врз основа на потврдата за приемот на оружјето и муницијата поради превоз, со тоа што претходно го проверува идентитетот на патникот.

Патникот го потврдува приемот на оружјето и муницијата со потпис на потврдата.

По враќањето на оружјето и муницијата, овластеното лице од став 1 на овој член задржува еден примерок од потврдата на која патникот со потпис го потврдил враќањето на оружјето и муницијата.

Член 14

Предавањето и враќањето на оружјето и муницијата на аеродромот што се наоѓа во странство се врши во согласност со одредбите на овој правилник, ако со прописите на странската земја во која се наоѓа аеродромот предавањето и враќањето на оружјето и муницијата не е поинаку уредно.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П.бр. 343-1-1/30
26 јуни 1980 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ с. р.

(назив на надлежниот орган)

Датум ————— 19 ——— година

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на предавање и враќање на оружје и муниција во јавниот превоз го воздушниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/80) се издава

ПОТВРДА

ЗА ПРИЕМ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ЗАРАДИ ПРЕВОЗ

Примено од патникот —————
(презиме и име)

Со живеалиште —————
(место, улица и број)

Вид и број на исправата за идентитетот —————

Оружје:

Тип _____ марка _____ калибар _____

фабрички број _____

Муниципалитет: парчиња _____ ознака _____

Потпис на овласте-
ното лице,Потпис на водачот
на воздухопловот,

М.П.

Потпис на водачот
на воздухопловот,Потпис на овласте-
ното лице,Оружјето и муницијата
ги примил патникот,

Образецот е со формат од 30 X 21 см.

Текстот се печати на еден од јазиците на народите
и народностите на Југославија и најмалку на еден
од странските јазици.

642.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства за масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE GUARDIAN“Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на весникот „The Guardian“ од 16 јуни
1980 година, што излегува на англиски јазик во
Лондон и Манчестер, Велика Британија.Бр. 650-1-32/480
27 јуни 1980 година
БелградЗаменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

643.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства за масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEIT-
TUNG“Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на весникот „Süddeutsche Zeitung“, број135 од 13 јуни 1980 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германи-
ја.Бр. 650-1-22/890
27 јуни 1980 година
БелградЗаменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

644.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16
од Законот за Народната банка на Југославија и
за единственото монетарно работење на народните
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр.
49/76), а во согласност со точка 2 на Одлуката за
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и заедничките основи на кредит-
ната политика во 1980 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНОТ НА БАН-
КИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМ-
ВРИ 1980 ГОДИНА1. Основните банки и здружените банки (во на-
тамашниот текст: банките) се должни да го усог-
ласуваат обемот на порастот на своите пласмани во
периодот јули — септември 1980 година така што
тој пораст, сметајќи го и остварениот пораст во пе-
риодот јануари — јуни, со состојбата на 30 септем-
ври 1980 година, кај секоја банка да не биде пого-
лем од 15% во однос на состојбата на вкупните
пласмани на банката според билансот на 31 декем-
ври 1979 година, намалена за износот на остваре-
ниот пораст во 1979 година над порастот на плас-
манот на банките во 1979 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 20/79, 32/79, 48/79 и 61/79).Банките што даваат кредити за сезонски зали-
хи на пченица од родот на 1980 година можат сво-
ите вкупни пласмани да ги зголемат над порастот
утврден во став 1 под оваа точка за износот на оства-
рениот нето пораст на кредитите за производство
и залихи на пченица, сметано во однос на состој-
бата на тие кредити на 31 декември 1979 година.Во рамките на порастот на обемот на пласма-
нот од став 1 на оваа точка, банките ќе ја усогласу-
ваат динамиката на порастот на пласманот така
што тој пораст за секој ден во текот на периодот
од 1 јули до 30 септември 1980 година, а според
книговодствената состојба на банката, да не над-
минува 15% во однос на состојбата на вкупните
пласмани на банката според билансот на 31 декем-
ври 1979 година.2. Под вкупни пласмани на банката, во смисла
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни
и долгорочни кредити и други пласмани (освен
кредитите и другите побарувања по основ на одно-
сите меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка и
Пазарот на пари и хартии од вредност), што банки-
те им ги даваат на организациите на здружен труд
и на други општествени и правни лица, на граѓан-
ски правни лица и граѓани, без оглед на изворот
на средствата од кои тие кредити и пласмани се да-
ваат.Под пласмани на банката во смисла на одред-
бата на став 1 од оваа точка не се подразбираат:

1) пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

2) пласманите за обнова и изградба на подрачјата пострадани од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора;

3) пласманите што се вршат во рамките на посебни и дополнителни мерки за поттикнување на побрзиот развој на САП Косово;

4) кредитите и други пласмани што банките ги даваат за станбена изградба;

5) зголемувањето на девизните кредити во билансот на банката настанато по основ на извршеното рефинансирање на стрнските кредити на организациите на здружен труд во 1980 година, заради привремена отплата на порано склучените кредити под по неповолни услови, до износот до кој тие кредити се искористени заклучно со 31 декември 1979 година;

6) зголемувањето на девизните кредити и други побарувања во девизи од домашните комитенти, во билансот на банката, по основ на книжење на курсните разлики настанати како резултат од промената на курсевите на странските валути во однос на динарот од 7 јуни 1980 година и пресметани на состојбата на тие кредити и побарувања во книговодството на банката на 6 јуни 1980 година.

3. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел на порастот на пласманот до обемот на можниот пораст утврден во точка 1 на оваа одлука. Меѓусебното отстапување односно примање на неискористениот дел на порастот на пласманот, во смисла на оваа одредба, банките го вршат во текот на периодот на кој оваа одлука се однесува. Меѓусебно отстапување, односно примање на неискористениот дел на порастот на пласманот банките не можат да вршат по истекот на последниот ден на тој период.

Банките кои во смисла на одредбата на став 2 од точка 1 на оваа одлука, имаат поголем пораст на вкупните пласмани од порастот утврден во став 1 од точка 1 на оваа одлука, не можат да вршат отстапување на неискористениот дел на порастот на пласманот на другите банки, а во смисла на став 1 од оваа точка.

За отстапениот односно примениот дел на неискористениот пораст на пласманот, во смисла на одредбата на став 1 од оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина во рок од 3 дена од денот на извршеното отстапување односно примање на дел од неискористениот пораст на пласманот.

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка на републиката односно надлежната народна банка на автономната покраина да ја доставуваат месечни извештаи за остварениот пораст на нивните вкупни пласмани по билансот, со состојбата на последниот ден во месецот за секој месец во текот на периодот јули — септември 1980 година и тоа најдоцна во рокот пропишан за поднесување на билансот на банката. Тие извештаи на банката ѝ се доставуваат во по два примерока.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на пласманот на банките на ниво на републиката, односно автономната покраина и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките за изминатиот месец во рок од 5 дена до денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

5. Во врска со точка 4 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе го утврди извештајниот образец за банките, со потребно упатство.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 40
9 јули 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

645.

Врз основа на член 17 и член 68 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува.

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 36/79, 43/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 18/80 и 38/80) во точка 3, во одредбата под 8, на крајот точката се заменува со точка и запирка, и потоа се додава нова одредба под 9, која гласи:

„9) на порастот на девизните депозити врз кои се пресметува задолжителната резерва, кој настапа на 6 јуни 1980 година како резултат на промената на пресметковниот курс на странските валути во однос на динарот на 6 јуни 1980 година.“

2. Првата пресметка на задолжителната резерва во смисла на оваа одлука банките ќе ја извршат според состојбата на средствата на 30 јуни 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 43
11 јули 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

646.

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со стран-

ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, 61/77 и 66/79) во точка 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Странски лица внесените ефективни динари до износ од 1.500 динари можат да ги користат за свои лични потреби (за исхрана, ноќевање и други лични потреби).“

2. Во точка 2а став 1 по зборовите: „за продадени домашни, зборовите: „и странски“ се бришат.

Став 2 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 39
3 јуни 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувер-
нерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

647.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основните на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛУЛОЗА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечената цена за карбоксиметилцелулоза, со тоа што производителската организација на здружен труд да можат својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покрите на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ја зголемат така што највисоката продажна цена да изнесува 49,80 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Милан Благојевиќ“—Лучани.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

648.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основните на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДЕТЕРГЕНТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за детергенти, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покрите на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/79) да ги зголемат до 28,1%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 16 претставници-производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

649.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основните на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ЕТОКСИЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечената цена за етоксилат, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покрите на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ја зголеми така што највисоката продажна цена за етоксилат да изнесува 54 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Хромос“ — Загреб и „Прва Искра“ — Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

650.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРИУМ СИЛИКАТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечените цени за натриум силикат, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/79) да ја зголеми така што највисоките продажни цени за натриум силикат да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) натриум силикат-цврст	6,30
2) натриум силикат-течен	3,20
3) метасиликат	7,20
4) литосил	4,10

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Галеника“, Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

651.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ ТРИПОЛИФОСФАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечената цена за натриум триполифосфат, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ја зголеми така што највисоката продажна цена за натриум триполифосфат да изнесува 22,92 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ТКИ-Храстник и ИХП — Прахово.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

652.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕТЕР И АЗОТЕН ОКСИДУЛ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 16 јануари 1980 година Спогодба за промена на затечените цени за етер и азотен оксидул, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- 1) aether Rh.Jug. III, во пакување од 100 kg 98,60 дин/kg
- 2) aether Rh.Jug. III, во пакување од 1000 g 130,00 дин/пакување
- 3) aether Pro narcosi Rh.Jug. III, во пакување од 100 g 19,80 дин/пакување
- 4) азотен оксидул, во пакување од 1 kg 37,00 дин/kg

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 6999 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Лек“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојузна заедница на здравственото осигурување и на здравството на Југославија — Белград, и Сојузна заедница на здравствените работни организации на Југославија — Белград.

653.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА МАГНЕЗИУМ-СУЛФАТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечената цена за магнезиум-сулфат, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ја зголеми така што највисоката продажна цена за магнезиум-сулфат да изнесува 5,65 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Зорка“ — Суботица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

654.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ СУЛФАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечената цена за натриум сулфат, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ја заголемат така што највисоката продажна цена за натриум сулфат да изнесува 5 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Вискоза“ — Лозница и „Инцел“ — Бања Лука.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

655.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛСУЛФОНАТ 50% И ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА 95%.

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечените цени за додецилбензолсулфонот 50% и додецилбензолсулфонска киселина 95%, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- 1) додецилбензолсулфонат 50% 20,60
2) додецилбензолсулфонска киселина 95% 39,20

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Хромос“ — Загреб и „Прва искра“ — Варич.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

656.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛЦИНИРАНА И КАУСТИЧНА СОДА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 30 јуни 1980 година Спогодба за промена на затечените цени за калцинирана и каустична сода, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покрите на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/79) да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) калцинирана сода	3,64
2) каустична сода — блок	6,51
3) каустична сода — ливчиња	7,33
4) каустична сода, во пакување од 1 kg	13,07
5) каустична сода, во пакување од 2 kg	11,44

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 5074 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Фабрика соде — Лукавац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

657.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ ПЕРБОРАТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на затечената цена за натриум перборат, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покрите на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ја зголеми така што највисоката продажна цена за натриум-перборат да изнесува 17,28 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Белинка“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

658.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕКОВИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКА УПОТРЕБА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 1 април 1980 година Спогодба за промена на затечените цени за лековите за ветеринарска употреба, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 1363 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Галеника“ — Земун, Ветеринарски завод — Земун, Ветеринарски завод Суботица, „Алкалоид“ — Скопје, „Здравље“ — Лесковац, „Галеника“, ООУР Средства за заштиту била — Земун, „Плива“ — Загреб и „Крка“ — Ново Место.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Срболек“ — Белград, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Бразда“ — Земун, „Ветпром“ — Белград, „Фармација“ — Загреб, „Реплек-Македонијале“ — Скопје и „Ветеринарија“ — Загреб.

659.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИОЛОШКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ЛЕКОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 6 февруари 1980 година Спогодба за промена на затечените цени за биолошки ветеринарски лекови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 24,5%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 3497 од 18 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Ветеринарски завод — Земун, Ветеринарски завод — Суботица и „Плива“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Бразда“ — Земун, „Санитарија“ — Нови Сад, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Ветпром“ — Белград, „Фармација“ — Загреб, „Срболек“ — Белград и „Живинарство-Стове“ — Сомбор.

660.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАРСКИ КОКС

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 28 декември 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за леарски кокс, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своја затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата да ги зголеми до 26%, а според Ценовникот што е составен дел од Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 1474 од 17 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: КХК „Борис Кидрич“ — РО Коксара Лукавац — Лукавац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 52 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

661.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ КОКС

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 27 декември 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за металуршки кокс, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 17,22%, а според Ценовникот кој е составен дел од Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 1359 од 17 јули 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: КХК „Борис Кидрич“ РО Коксара Лукавац — Лукавац, РМК Зеница, РО Железара — Зеница и МК „Железара Сисак“, РО металуршка ваљалничка производња — Сисак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: РМК Зеница, РО Железара — Зеница, РО Железара Илијаш — Илијаш, РО Железара Вареш — Вареш, МК Смедерево, РО Железара у изградњи — Смедерево, Рудници и железарница Скопје — Скопје, МК „Железара Сисак“, РО металуршка ваљалничка производња — Сисак, СЖ Железара Шторе — Шторе и СЖ Железара Јесенице — Јесенице.

662.

Врз основа на член 72 став 2 а во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието објавува

РЕЗУЛТАТ

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

I. Изборот е спроведен од 23 април до 23 јуни 1980 година во сите собранија на општините на територијата на СР Црна Гора. На седниците на собранијата на општините присуствувале вкупно 1158 делегати.

Кандидатот од листата на кандидатите Жуѓић Ратко добил вкупно 1138 гласови.

Некажечки ливчиња имало 6.

II. Републиката изборна комисија на СР Црна Гора на седницата од 2 јули 1980 година утврди, дека во смисла на член 67 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран

Ратко Жуѓић, роден 1923 година, советник во Собранието на СР Црна Гора, црногорец, член на делегацијата на Месната седница „Новаковиќи“ — Жабљак.

Бр. 199/3

11 јули 1980 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Заменик-претседател на Комисијата,
Секретар на Комисијата,

Лубица

Властимир Живковиќ, с. р. Јовичић-Станчиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување максимални цени за пченично брашно, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/80, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО

Во точка 5 наместо текстот: „Одредбите од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80) не се применуваат врз цените што се формираат со оваа одлука“ треба да стои: „Одредбите од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80) не се применуваат врз цените што се формираат со оваа одлука, како и врз цените за леб и печиво.

Цените за леб и печиво можат да се зголемат сразмерно на зголемувањето на цените за брашно и на процентот на учеството на брашно во производството на тие производи.“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 јули 1980 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

граѓански лица на служба во ЈНА: Црвеванш Мирка Стево, Чехаић Салиха Абдулах, Тосић Вука Драгиња, Драгољ Муниба Мустафа, Јанковић Томислава Радмила, Јововић Милоша Невенка, Канцелар Ивана Петар, Костић Живана Радослав, Личина Војислава Нада;

Маџац Фране Милован, Манић Марка Милица, Михајловић Жике Момчило, Мирковић Десанка Радмила, Пављашевић Шиме Владо, Панчић Николе Божићар, Пеић Милана Бранко, Пекић Спасоја Недељко, Петровић Драгољуба Добрила, Пешић Бранислава Владислав, Рамљанац Јована Ђорђе, Рудаковић Михајла Стоја, Тадић Анте Владо, Валпотић Матије Иван, Вукмировић Јове Милош, Вуковић Милосава Никодин, Шауер Леополда Михаел, Шремф Рудолфа Рудолф, Шремф Василија Бисерка;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Димовски Трифуна Никола, Митрић Љубе Славко, Корикић Ферида Мухамед, Половина Стеве Лука Свиларић Матеје Олга;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Ацић Цвјетка Вукосава, Андријанић Марка Иван, Барбек Петра Петар, Белић Јосипа Валент, Боројевић Петра Стана, Џенић Драгољуба Слободан, Џрнобрна Гојка Здравко, Челикић Боривоја Драгица, Дубајић Марка Ђуро, Ђокић Благоја Владо, Илић Душана Душанка, Иванишевић Мила Јован, Калуђеровић Филипа Јово, Љубојевић Маринка Димитрије, Миловић Чедомира Милосав, Митровић Ђуре Небојша;

Ненад Илије Перо, Николић Благоја Велимир, Пејин Бранка Емил, Пејовић Јагоша Милка, Поповић Светозара Слободан, Псотка Кристофа Петар, Радовић Ђорѓа Смиљка, Сабљак — Јетинић Драгутина Даница, Смуковић Алојза Алојз, Стевановић Исаила Драгослав, Страгар Јожета Јоже, Сворцац Ђорѓа Ђураѓа;

Томић Љубисава Јелисије, Трнић Илије Милутин, Турчић Јожета Јоже, Врачар Илије Мара, Џумлијан Анте Ружа, Шабан Илије Марко, Шикљован Душана Ђорђе, Шушкавчевић Јака Милан;

— за примерна работа на развивање полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Анѓелковић Љубе Стојан, Ангеловски Ђорѓија Душко, Чагоровски Риста Тодор, Дубак Милића Гојко, Ђорђевић Богдана Милован, Илић Миодрага Милош, Јовановић Луке Ратко, Јуренић Стјепана Иван, Јурковић Вида Ружа, Карановић Николе Ђранко, Костадиновић Живојина Иванка, Крстевски Цветка Јовач, Крстић Душана Божидар, Лакић Владимира Славко, Мијанковић Миодрага Мирослав, Милић Тривуна Шпиро, Милидраг Арсена Недељко, Остојић Николе Душан, Озмец Стјепана Чедомир, Павловски Дуке Живко, Петровић Белка Љубо;

Рајковић Александар Зоран, Симић Драгољуба Тихомир, Смолан Анте Младен, Стефановић Љубомира Никола, Трбовић Стевана Крсто, Турчиновић Рената Јосо, Васовић Штепана Вукомир, Врдић Јована Богољуб, Вуруна Жарка Мирко, Жигић Радета Мирослав, Живић Чедомира Радомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

граѓански лица на служба во ЈНА: Бојанић Богдана Стеван, Зотовић Радослава Слободан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

граѓански лица на служба во ЈНА: Анѓелковић Петра Стеван, Аничкић Лазе Бошко, Богосављевић Милутина Тихомир, Ђилас Дане Урош, Ђорор Драгутина Звонко, Ђрљ Мустафе Фадил, Кривоканић Милије Милутин, Лазаревић Живојина Петар, Надаждин Саве Анка, Пашић Асима Касим, Павић Марка Милка, Пушкаров Саве Драгутин;

Сладок Ђуре Јан, Спасојевић Милана Драгослав, Шкуфица Фране Звонко, Тирнанић Животе Слободан, Тукић Исмета Есад, Живковић Милорада Драгослав, Живковић Сретена Косара;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивање постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Драгичевић Фране Вјенцеслав, Прокић Живојина Будимир, Турнинки Антуна Војислав;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Баждалић Ахмеда Мустафа, Чоп Богомила Срѓан, Деспотовић Милана Перка, Фришт Јосипа Јосип, Јејинић Марка Зорка, Јовановић Сретена Милош, Јурковић Анте Никола, Крижетић Јанка Владимир, Лазић Крстивоја Боривоје, Мичић Васе Сретко, Милошевић Боже Радисав, Митровић Славка Голуб, Мохарић Фране Ивица, Обрадовић Сретена Драган, Паулић Јосипа Драган, Петровић Ђурѓа Мирослав, Преочанин Саве Шпиро, Ранѓеловић Драгутина Витомир, Шкорић Николе Бора, Шкорић Јована Милан, Вујосевић Спасоја Драгиша, Жарина Ивана Стјепан;

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земјата и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

граѓанско лице на служба во ЈНА: Попов Петра Славко;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

граѓански лица на служба во ЈНА: Цвијетић Алексе Душан, Уламец Јураја Мартин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Бајић Милета Наталија, Бранковић Душана Мирослав, Бакарић Хамдије Исмет, Црногорац Марка Михајло, Чанковић Јована Мирко, Чех Ладислава Мирослав, Чеко Нилке Борка, Целатовић Симе Петар, Главинко Јакова Андрија, Граховић Тамара Екзем, Илић Љубивоја Драган, Илић Миодрага Милан, Јанковић Панте Мирко, Јевросимов Томе Вјекослав;

Калајчић Јован Илија, Караца Велимира Никола, Ковачевић Антона Илона, Крстић Николе Тихомир, Јаловић Гавре Чедо, Макара Трифка Мирослав, Максимовић Мирка Стеван, Маричић Ловре Никола, Мичевић Илије Владимир, Миљовић Ристе Васо, Милићевић Живоина Косовка, Милановић Радоша Милета, Миовчић Велимира Петко, Миражић Градимира Душанка, Митрашиновић Васе Милка, Млинар Илије Сретен;

Пача Михајло Јожеф, Пауновић Маринка Даринка, Павловић Бранка Владо, Петковић Велисава Бошко, Петровић Саве Слободан, Поповић Властимира Божидар, Поповић Ивана Марица, Проловић Андрије Бригита, Рачић Мирка Љупко, Ресан Мирка Милош, Ристивојевић Косте Видоје, Рудић Милана Милан, Станковић Ратка Војин, Стошић Исидора Павле, Тајић Хабиба Хасан, Томић Илије Милан, Тошовић Илије Вида, Увалић Фране Желимир, Величковић Миленка Јелена, Величковић Александра Звонимир, Вукасовић Душана Ковиљка, Зечевић Драгише Чедомир, Зекић Мехе Авдо;

— за примерна работа на развивање полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Андријевић Мирка Бранко, Божовић Панте Јелица, Чуљат Ивана Јосип, Чунчић Фране Маријан, Дабовић Видака Ђуро, Ђорђевић Божица Бранислав, Гавриловић Бранка, Ђорђе, Германац Мије Иван, Граорац Милоша Радомир, Грмуша Мирка Вељко, Хорватић Ивана Иван, Јахић Шерифа Сабира, Карановић Душана Никола, Кнежевић Радосава Мара, Кушевић Јанка Јосип;

Ледер Стјепана Анкица, Матеша Мије Желко, Милековић Јована Драган, Миливојевић Веселина Милорад, Мркоња Јашара Рашид, Пепић Гојка Слободан, Пијуковић Марка Стеван, Посавец Терезије Никола, Пошарац Животе Боровоје, Стојсављевић Данета Бошко, Тирингер Карла Габор, Витез Стјепана Владимир, Владинић Ивана Петар — Крешимир, Златковић Здравке Ђорђе;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

полковници: Бобиќић Павиша Милорад, Денона Јосипа Јосип, Крстић Радоја Боровоје, Крижишник Антона Антон, Морачанин Блажа Радосав, Правдић Петра Стево, Сенић Николе Вукашин, Стојиљковић Јордана Драгољуб;

потполковник: Смолковић Стевана Петар;

граѓанско лице на служба во ЈНА: Јовановић Милана Бранислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Ђурић Благоја Живота, Ивовић Вида Мато, Чкркић Арсенија Бранко, Кољенић Милиша Пуниша, Кухка Јосипа Бранко, Мухаремиќи Мустафе Зејнил, Павловић Раде Ђуро, Сарановић Јована Јован, Саплаић Срете Лазар, Стахчић Драгољуба Иван, Шарбајић Вукоте Пуниша, Влајковић Радоја Милош;

капетани на боен брод: Мирковић Ненада Милан, Текавец Карла Драго;

потполковници: Бегич Раме Ибрахим, Борковић Јована Драго, Дошен Јосипа Антон, Голенић Луке Стјепан, Чудомировић Војислава Миливој, Јовановић Милоша Милосав, Крнета Душана Стеван, Маговац Даке Илија, Станковић Алексе Радисав, Угарковић Петра Милутин;

воени службеници II класа: Кабић Јована Стеван, Павић Бранимира Сима;

воен службеник III класа: Станковић Милоја Будимир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковници: Јошовић Витомира Радојко, Кучан Драгутина Зринко, Милић Душана Василије;

капетани I класа: Филиповић Крсте Велимир, Милановић Тихомира Радисав, Рак Драгутина Звонимир;

заставници I класа: Дворшак Михаела Јожеф, Ђукић Димитрија Бранко, Јовановић Милисава Радослав, Петровић Милосава Миодраг, Ситнић Омара Мехо, Ризвић Бајре Рамо, Живковић Лазара Бранко;

заставници: Бајић Милисава Радуге, Ђорђевић Пауна Јован, Нонковић Тоде Миленко, Максимовић Триве Вељко, Нешовић Љубомира Живорад;

постар водник I класа: Петровић Милоја Богољуб;

воени службеник II класа: Бачић Милана Добривоје;

граѓански лица на служба во ЈНА: Андрија-нић Ранка Славомир, Балек Лудвика Лудвик, Баскић Милана Даница, Блажевић Фране Катица, Дабић Драгутина Драгорац, Џаџић Петра Божидар, Филиповић Недељка Надежда, Косић Спасоја Љубица, Лазаревић Милорада Мирољуб Марјановић Михајла Катарина, Михајловић Јована Драган;

Пантелић Радојка Петар, Петровић Гвоздена Вера, Перовић Војина Момчило, Полајац Нинка Загорка, Пљеваљчић Тривка Светко, Рибар Илије Нада, Тешић Петра Мирјана, Тодић Гојка Бранко, Томић Драгомира Миленко, Вранић Миљене Милован, Жегарац Саве Лепосава;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивање постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковници: Андоновски Манаила Стамат, Белетић Антона Ангело, Бунчић Раде Гојко, Цветковић Милића Гојко, Чубра Илије Никола, Драгаић Стевана Обрад, Јовановић Ивка Живојин, Јурашин Андрије Никша, Крвавац Ратка Милован;

Лазаревић Ставре Најдан, Луковић Милоја Славко, Маџгаљ Ђоке Милан, Маријан Казимира Бранко, Мијовић Милована др Блажо, Петровић Војислава Предраг, Пољак Марка Нико, Познано-вић Рада Душан, Радић Петра Иво, Робич Рудолфа Јоже, Тасић Борисава Милорад, Татић Игњатија Чедомир, Видаковић Јосипа Јосип, Вучковић Зарија Бранислав, Вујошевић Петра Јован, Зупанчић Ивана Јанез-Душан;

капетани на бсен брод: Костић Рака Мило-сав, Зелени Николе Никола;

потполковник Војновић Раде Богдан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковници: Беатовић Симе Стојко, Бојић Драгољуба Миливоје, Бозаревски Димитрија Драган, Глишовић Миливоја Драгољуб, Ивковић Живојина др Јован, Јагер Мартина Јосип, Комленац Миле Стево, Крнети Раде Јован, Лапчевић Симе Драган;

Медић Петра Бићо, Обрадовић Луке Ђуро, Радоичић Радоја Александар, Рисојевић Мирка Гојко, Софренић Гаје Александар, Стаменковић Милана Добривоје, Танкосић Милана Стево, Васковић Видака Петар;

потполковници: Барац Мате Мартин, Баран Ивана Томислав, Чук Ивана Франц, Делибашић Петра Милвој, Долиншек Драготина Драго, Гргурић Јосипа Владимир, Хочевар Франца Леополд, Иванчевић Томе Вељко, Ивановић Љубомира Томислав, Кадијевић Милоша Љубомир, Калем Тодора Момчило, Кажлев Николе Слободан, Кнежевић Јове Јовица, Куновац Косте Ђорђе;

Лазов Јосифа Трајко, Мачек Алојза Фране, Миљковић Петра Десимир, Мирковић Симе Душан, Новаковић Станимира Милета, Павловић Љубомира Константин, Петковић Велимира Лазар, Радић Николе Данило, Радуновић Јована Михаило;

Самарић Илије Сретен, Савић Станимира Мирослав, Смиловић Фране Милан, Субашић Тодора Димитрије, Шушњар Марка Данијел, Трајковић Зарија Борисав, Торбица Миле Ђорђе, Вујичић Љубана Симо, Зеџ Бранка Ненад;

капетани на фрегата: Читаковић Драгољуба Владислав, Угричић Живка Милорад;

мајори: Бабић Гојка Владимир, Бегин Јуре;

Стјефан, Димитровски Бориса Александар, Филиповић Јована Божидар, Ковач Васе Марко, Матијашевић Милана Радован, Мрђа Петра Владо, Радвинскић Душана Милан, Томић Милосава Јован, Трипковић Ђуре Љубиша;

капетан на корвета Ивеша Јосипа Лоренцо;

капетани I класа: Арбанас Марка Марко, Бајић Душана Свевлад, Дујин Радована Веселин, Ковачевић Милоша Љубомир, Langerholc Franca Franc, Нинковић Милана Лазар, Радусиновић Јована Данило;

заставник I класа Бобић Душана Никола;

воен службеник II класа Јеротић Петра Радован;

воени службеници III класа: Јанковић Стојана Тројан, Петровић Његована Миодраг;

воен службеник IV класа Кљајић Михајла Мирко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори: Бохатјук Алексе Јован, Дупало Милана Драган;

капетан I класа Николић Станимира Данко;

капетани: Ашћерић Станка Мирко, Козадра Мехе Хасан, Кустић Владе Фране, Лекић Вукмана Драган;

поручник Убавић Момчила Јован;

заставник I класа Лојаничић Радоја Радомир;

заставници: Богдановић Лазе Петар, Иличковић Крсте Владимир, Милобратовић Јована Петар, Мирковић Николе Милан, Прошевски Михајла Лазар, Соро Стевана Маринко, Срдић Геце Дане, Вицков Вељка Јован;

постари водници I класа: Чанковић Петра Јован, Петковић Драгослава Мирослав, Пилај Матије Иван, Смајић Мухарема Мехмед, Венечанин Станка Саво;

граѓанска лица на служба во ЈНА: Боначић Илије Вера, Костић Спасоја Драгослав, Крстић Светозара Слободан, Кунић Деџира Халил, Славица Стипе Никола, Шуваковић Светислава Љиљана, Узелац Душана Даринка, Жилић Душана Милена;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Грковиќ Мирка Огњен, Ратковиќ Илије Борислав;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Галин Илије Брацо, Грујиќ Николe Милан, Херман Јожефа Виктор, Станковиќ Радомира Чедомир, Терзиќ Јована Божидар, Висковиќ Јуре Зорислав;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

потполковник Радојчиќ Милорада Здравко

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

капетан Стојишиќ Жике Стево;

поручник Шушиќ Шпире Марко

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковници: Богавац Милосава Душан, Кнежевиќ Николe Милан, Стаменковиќ Светозара Миломир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковник Радоман, Марка Бранислав

граѓанско лице на служба во ЈНА Илиќ Драгољуба Милинко

— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Брзуља Жарка Симеон, Миљевиќ Благоте Рајко, Ороз Јевте Радмило, Пејановиќ Боже Душан, Попариќ Саве Бранко;

полковници: Бокшан Мите Тихомир, Ђириќ Михајла Ратомир, Гргиќ Марије Велимир, Муришиќ Саве Војин, Радивојевиќ Радивоја Мирослав, Сариќ Стевана Костадин, Стевановиќ Милена Миодраг, Утјешиновиќ Стојана Душан;

всеп службеник III класа Ђуровиќ Марка Живко;

граѓанско лице на служба во ЈНА Пријиќ Илије Милица

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Аћиќ Тривуна Тривун, Алиќ Салиха Мујо, Атељевиќ Јована Милан, Бјелац Јована Никола, Бријешка Марка Ђери, Чановиќ Гаврила Жарко, Чурлин Ивана Владимир, Говедник Антона Алојз, Гулан Милоша Драган, Гвозденовиќ Бранка Душан, Ивошевиќ Петра Милош, Јовиќ Владимира Стојан;

Качиќ Андрије Звонимир, Кнежевиќ Николe Петар, Костиќ Драгољуба Урош, Марчетиќ Паје Гавро, Милутиновиќ Адама Радован, Нинковиќ Јована Ђорђе, Николиќ Зарија Александар, Новак Јожефа Јожеф, Новаковиќ Јосима Димитрије, Пауновиќ Митра Богиќ, Радовиќ Илије Миломир, Ристиќ Милене Томислав;

Секулиќ Лазара Борислав, Станојевиќ Владислава Станислав, Станковиќ Радојице Ђорђе, Василевски Николe Митко, Васиљевиќ Косте Чедомир, Терзиќ Тоше Петар;

капетани на воен брод: Глигоријевиќ Душана Добривоје, Трбиќ Драгића Душан;

потполковници: Анђелковиќ Владимира Неђо, Арсовски Милана Митре, Аврамовиќ Витомира Александар, Башиќ Јосипа Роман, Брезник Фрање Драгутин, Царовиќ Живана Петар, Чековиќ Аранђела Томислав, Дундиќ Вуколe Слободан, Дурадбеговиќ Хасана Хамдо, Ђилас Стевана Маринко, Ђорђевиќ Петра Петар;

Грубачиќ Данила Живко, Јеличиќ Миле Славко, Јовиќ Стевана Станко, Хеџимовиќ Луке Петар, Кајгана Милана Милан, Косаниќ Петра Милета, Лакићевиќ Душана Мирко, Љубоја Ђурђа Димитрија;

Миговиќ Спасоја Радослав, Мијушковиќ Милутина Обрен, Милојевиќ Мијајла Ратко, Минчоровски Димитров Петар, Мркоши Алојза Драгутин, Николиќ Милојка Срећко, Николиќ Стерђе Војин, Савиќ Петра Драгиша, Ступар Милоша Богдан;

Тодоровиќ Видана Светислав, Вујиќ Јована Богдан, Вукосављевиќ Саве Витомир;

капетан на фрегата Милошевиќ Војислава Александар;

мајори: Арсенијевиќ Љубомира Живорад, Мертељ Антона Михаел;

капетани I класа: Богојевски Боже Драган, Овчарски Николе Димитар;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Блажевић Антона Цветко, Ивошевић Раде Ђука, Јашар Тосума Саит, Леонтијевић Раденка Цветко, Крстић Љубомира Томислав, Милутиновић Петра Стеван, Павловски Костов Димитар;

мајори: Бољевић Блага Арсеније, Дедић Наума Изет, Ђаковић Спасоја Слободан, Горник Томаша Михајло, Ђорђевић Вукадина Милисав, Јаковљевић Александра Драган, Јанда Владислава Велимир, Миливојевић Стојана Видосав, Обрадовић Миленка Вук, Поповић Павла Никола, Тољан Александра Франьо;

капетани I класа: Драгић Томе Милорад, Цамбаски Серафима Димитар, Јанковић Ђорђа Звонимир, Максић Симеуна Душан, Миладиновић Радојка Александар, Митев Бориса Димитар, Павковић Томе Небојша, Потребић Миле Јово, Радовић Пауна Драгиша, Ристић Бранислава Миодраг, Станковић Васиљка Милија;

заставници I класа: Ђурић Велимира Стојан, Ђега Ибре Илијас, Инђић Владимира Миливој, Миленковић Добросав Милосав, Петковић Цветка Чедомир, Станојевић Јована Драго;

заставници: Кнежевић Јована Васо, Пешић Лекса Радован, Стевановић Тихомира Драгослав;

постар водник I класа Векић Јована Никола;

воени службеници II класа: Миленковић Саве Александар, Пантелић Ђоке Прокопије, Шимунић Паје Милан;

воен службеник III класа Николић Методија Живан;

воен службеник V класа Лазић Матеје Љубомир;

граѓанско лице на служба во ЈНА: Прикелмајер Јосифа Иванка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Алексић Ранка Градмир, Броз Добросав Мирјана, Димитријевић Мије Мира, Димитријевић Лазара Милица, Дејановић Миле Милева, Ернаут Ђурађа Видојка, Ивковић Јована Драган, Јеремић Владимир Добрила, Поповић Миле Радојка, Перић Станоја Роса, Симеоновић Милена Добрила, Сајмић Халита Хамдија, Стојанац Луке Драган, Шушко Рашида Рамиз;

— за примена работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетан Момчиловић Раде Миле;

поручници: Пилиповић Пилипа Боро, Пољак Јана Владо;

постари водници: Гачина Владимира Гордан, Госић Живојина Јаков, Грујић Станоја Ралић, Стојановић Вулета Миленко;

водник I класа Џајић Вукадина Јовица;

граѓански лица на служба во ЈНА: Бадовинац Младена Златко, Будисављевић Миће Нада, Девић Бранка Марко, Гомбош Мирка Никола, Лаловић Трифуна Видосав, Радомировић Луке Катарина, Станојловић Светислава Борисав, Врзић Петра Буђе, Зеба Николе Милева.

Бр. 149
22 декември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на унапредувањето на математиката, физиката и астрономијата, како и за значаен придонес на усовршувањето на стручни кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Савез друштва математичара, физичара и астронома Југославије — Нови Сад;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Продановиќ Дане Васо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђурашковић Павла Ђуро, Петковски Ђорђије Борис, Шкрињар Бранка Бранко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Дамјановиќ Јоксима Владимир, Дрљача Душана Александар, Костић-Башин Валентина Божена, Нејков Ванчо Душан, Николић Борђа Александар;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Милутиновиќ Добривоја Милојко, Ристовиќ Милоша Љубиша, Сабих Јакова Слободан, Станојевиќ Крсте Александар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Маричић Николе Боровој;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Зоговић Михајила Душан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Шпадијер-Мирковић Драге Душанка;

Од СР Хрватска

— по повод на дваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Бакар“ — Бакар;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во создавањето и омасовување на основните организации на финансиските и сметковните работници и за успеси во стручното оспособување на членството

Савез рачуноводствених и финансијских радника Хрватске — Загреб;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето и омасовувањето на атлетиката и за успеси постигнати во натпреварувањето во земјата и странство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Атлетски спортски клуб „АСК“ — Сплит;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето и омасовувањето на ракометниот спорт и за успеси постигнати на натпреварувањата во земјата и странство

Рукометни клуб „Локомотива“ — Загреб;

Од СР Словенија

— по повод на шесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Индустрија гумених, кожних и хемијских производа „Сава“ — Крањ;

Од СР Србија

— по повод на двесте и педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Основна школа „Светозар Милетић“ — Земун;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ковачевић Вуколе Миливоје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хасанагић Хусеина Едиб, Пенезић Велимира Бранислав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дамњановић Богдана Милан, Хасанагић Омера Шукрија, Јечменица Душана Урош, Вулевић Мика Јован, Зечевић Васа Милојица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Костић Александра Ђорђе;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Пецикоза Омера Исмета;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Спарић Радисава Стеван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пурић Миленка Милован;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Дукић Душана Лазар;

Од САП Косово

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гашић Аљуша Аљуш;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Савелић Радована Никола, Шешлија Павла Милан.

Бр. 160
21 декември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

637. Одлука за основање Служба за репрезентативни објекти — — — — —	1269
638. Уредба за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство — — — — —	1269
639. Одлука за измена на Одлуката за Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 година — — — — —	1276
640. Одлука за основање Комисија за усогласување на активноста врз санирањето на последиците од елементарни непогоди — — — — —	1276
641. Правилник за начинот на предавање и враќање на оружје и муниција во јавниот превоз во воздушниот сообраќај — — — — —	1276
642. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „The Guardian“ — — — — —	1278
643. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	1278
644. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманот на банките во периодот од јули до 30 септември 1980 година — — — — —	1278
645. Одлука за дополнување на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	1279
646. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во Патничкиот промет со странство — — — — —	1279
647. Спогодба за промена на затечените цени за карбоксиметилцелулоза — — — — —	1280
648. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за детергенти — — — — —	1280
649. Спогодба за промена на затечените цени за етоксилат — — — — —	1280
650. Спогодба за промена на затечените цени за натриум силикат — — — — —	1281
651. Спогодба за промена на затечената цена за натриум триполифосфат — — — — —	1281
652. Спогодба за промена на затечените цени за етер и азотен оксидул — — — — —	1281
653. Спогодба за промена на затечените цени за магнезиум-сулфат — — — — —	1282
654. Спогодба за промена на затечената цена за натриум сулфат — — — — —	1282
655. Спогодба за промена на затечените цени за додецилбензолсулфонат 50% и додецилбензолсулфонска киселина 95% — — — — —	1282
656. Спогодба за промена на затечените цени за калцинирана и каустична сода — — — — —	1283
657. Спогодба за промена на затечената цена за натриум перборат — — — — —	1283
658. Спогодба за промена на затечените цени за лекови за ветеринарска употреба — — — — —	1283
659. Спогодба за промена на затечените цени за биолошки ветеринарски лекови — — — — —	1284
660. Спогодба за промена на затечените цени за леарски кокс — — — — —	1284
661. Спогодба за промена на затечените цени за металуршки кокс — — — — —	1284
662. Резултат од дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Црна Гора — — — — —	1285
Исправка на Одлуката за определување максимални цени за гченично брашно — — — — —	1285
Одликувања — — — — —	1285